



# СЛУЖБА

## НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Отгласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија број 101-11 за отгласи 101-11  
1-30 1-831.

Среда, 19 ноември 1958

БЕЛГРАД

БРОЈ 46

ГОД. XIV

Цена на овој број е 20.— дин. — Претплата за 1958 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевина Марка бр. 4. — Телефон: Редакција 28-838, Администрација 26-278. Продажно одделение 22-819. Г-д Централна 28-016.

790.

Врз основа на членот 79 став 1 точка 1 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЗБОРНИК НА СОЈУЗНИ ПРОПИСИ

1. Сите сојузни закони и други сојузни прописи објавени во „Службен лист на ФНРЈ“ ќе се средат и ќе се објавуваат во посебното званично издание — Зборник на сојузни прописи (во натамошниот текст: Зборник).

2. Во Зборникот ќе се печатат од порано донесените прописи, во целина текстовите на сите сојузни прописи што се во сила.

Во Зборникот ќе бидат назначени и прописите што повеќе не се во сила, како и оние прописи на народните републики со кои се извршуваат важечките сојузни прописи.

3. Зборникот ќе се печати во три изданија: на српскохрватски јазик — екавски и со латиница, на словенечки јазик — со латиница и на македонски јазик — со кирилица.

4. Со работите на редакцијата на Зборникот раководи Уредувачки одбор, чии што членови именува Сојузниот извршен совет.

За организирањето и за вршењето на сите стручни, административни, финансиски и други работи во врска со редакцијата на Зборникот се грижи главниот уредник на Зборникот, кого што го именува секретарот за законодавство и организација во Сојузниот извршен совет.

5. Уредувачкиот одбор дејствува во состав на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за законодавство и организација.

Уредувачкиот одбор ги врши особено следните работи:

— го утврдува распоредот на градивото што ќе се печати во Зборникот, по групи, и ја врши поделбата на градивото на книги и свески;

— ги прегледува и одобрува за печатење текстовите што ги подготвуваат редакторите, заедно со забелешки и со регистар;

— го определува начинот на излегувањето на Зборникот;

— ја утврдува техничката форма на изданијата;

— склучува договор за издавање и печатење со Новинската установа „Службен лист на Федеративна Народна Република Југославија“ (во натамошниот текст: „Службен лист на ФНРЈ“).

По прашањето кои сојузни прописи се во сила, Уредувачкиот одбор може во спорни случаи да бара мислење од Правниот совет на Сојузниот извршен совет.

Уредувачкиот одбор работи на седници.

6. Главниот уредник на Зборникот ги подготвува материјалите за седниците на Уредувачкиот одбор, ги извршува неговите заклучоци, ги организира сите работи во врска со редакцијата на Зборникот и ги потпишува сите акти во врска со работењето околу редакцијата на Зборникот.

Административно-техничките и другите работи кои според нивната природа не може да ги врши главниот уредник, по барање од главниот уредник ги вршат олужбениците на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за законодавство и организација што ќе ги определи секретарот за законодавство и организација во Сојузниот извршен совет.

Секретарот за законодавство и организација во Сојузниот извршен совет може, по потреба, да именува и помошник на главниот уредник на Зборникот.

Сите материјали во врска со редакцијата на Зборникот, како и другите акти од работењето околу редакцијата на Зборникот, се чуваат во посебна архива на Уредувачкиот одбор во состав на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за законодавство и организација.

7. Финансиската и комерцијалната служба во врска со издавањето на Зборникот ќе ја врши „Службен лист на ФНРЈ“ врз основа на договорот што го склучува Уредувачкиот одбор со „Службен лист на ФНРЈ“.

„Службен лист на ФНРЈ“ ќе го води финансиското работење на Зборникот на одвоена сметка.

8. Сите трошоци околу издавањето на Зборникот се покриваат од цената на Зборникот.

Цената на сите изданија на Зборникот е единствена.

Цената на Зборникот ја утврдува Сојузниот извршен совет врз основа на kalkulациите и трошоците на сите изданија на Зборникот, што ги предлага „Службен лист на ФНРЈ“.

9. Ова решение влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 365

11 ноември 1958 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Велко Зековиќ, с. р.

791.

Врз основа на точката 4 од Одлуката за определување на највисоките продажни цени на јагленот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58), а во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија, сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет издава

### НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РУДНИЦИТЕ НА ЈАГЛЕН ШТО МОЖАТ ДА ГИ ФОРМИРААТ СЛОБОДНО ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЈАГЛЕНОТ

1. По исклучок од одредбите од точ. 1 и 2 на Одлуката за определување на највисоките продажни цени на јагленот, се определува да можат да ги формираат слободно продажните цени на јагленот:

- 1) Рудникот на мрк јаглен, Забуковица;
- 2) Рудниците на јаглен, метали и немегаги, Сињ;

3) Стубичките јагленокопи, Тугоница, и тоа само за јагленот од погоните: Вучак I, Вучак II и Селнице.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 6487/1  
29 октомври 1958 година  
Белград

Државен секретар  
за работите на стоколниот  
промет,  
Марјан Брецељ, с. р.

792.

Врз основа на членот 3 од Законот за измени и дополненија на Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44/58) и членот 54 од Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа пропишува

### У П А Т С Т В О

#### ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ И НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИТЕ НА ТЕХНИЧКИОТ ПЕРСОНАЛ И НА ПОМОШНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

1. Во врска со зголемувањето на платите на службениците, техничкиот персонал и помошните службеници од 1 октомври 1958 година, не треба да се донесуваат нови решенија, освен за персоналот што работи на одржување на чистотијата.

За персоналот што работи на одржување на чистотијата новата плата треба да се определи со ново решение, а за службениците и другиот технички персонал и помошните службеници треба само на постојните решенија да се констатира колку изнесува новата плата од 1 октомври 1958 година, и тоа да се завери со печатот и потписот од старешината на органот, установата или организацијата, односно од службеникот кого што тој ќе го определи.

2. Дополнокот за посебните услови на работата за техничкиот персонал запослен на бродовите за управни цели (член 15 од Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници), надоместокот за ненормирано работно време на возачите на моторни возила (член 20 од уредбата) и посебниот додаток на другиот технички персонал (член 38 од уредбата), определени со решенија во проценти од платата до 1 октомври 1958 година треба од тој ден да се определат со поединечни решенија во фиксни месечни износи или во износи по час, со тоа нето износите на така определените додатоци и надоместоци да бидат во височината на нето износите на додатоците и надоместоците што техничкиот персонал ги примал пред зголемувањето на платите од 1 октомври 1958 година.

Додатоците и надоместоците од претходниот став во иднина треба да се определуваат со поединечни решенија во фиксни износи (месечни или по час) во границите на процентот утврден од страна на надлежниот орган.

3. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 06-18631/1  
17 ноември 1958 година  
Белград

Секретар  
за општа управа,  
Војо Биљановиќ, с. р.

793.

Врз основа на членот 16 точка 9 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58), а по предлог на Сојузниот јавно обвинителство, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за правосудни работи донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОКРУЖНОТО ЈАВНО ОБВИНЕЛСТВО ВО МУРСКА СОБОТА

1. Подрачјето на Окружното јавно обвинителство во Мурска Собота го опфаќа подрачјето на Окружниот суд во Мурска Собота.

2. На подрачјето на Окружното јавно обвинителство во Мурска Собота постојат околиците јавни обвинителства во Мурска Собота и Љутомер кои се издвојуваат од подрачјето на Окружното јавно обвинителство во Марибор. Подрачјата на оние околицки јавни обвинителства се определени со Одлуката за утврдување подрачјата на окружните и околицките јавни обвинителства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/56).

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 731  
31 октомври 1958 година  
Белград

Секретар  
за правосудни работи,  
Никола Срзентиќ, с. р.

794.

Врз основа на членот 3 точка 3 и членот 21 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот завод за статистика („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57), Сојузниот завод за статистика донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИЗВРШУВАЊЕ АНКЕТА ЗА ЗАПОСЛЕНИТЕ ЖЕНИ

1. Со цел за испитување на животните услови на запослените жени, во текот на декември 1958 година ќе се изврши во одбраните градови според методата на мостри анкета за запослените жени.

2. Бидејќи изборот на запослени жени ќе се врши меѓу работничките и службеничките, запослени во стопански организации, установи и надлештва, и дека анкетирањето ќе се спроведува на работното место на кое работи жената избрана за спроведување на анкетата, тоа стопанските организации, установите и надлештвата се должни во сè да им помогнат на анкетарите за да се спровеле правилно оваа анкета.

3. Со подготвителните дејствија, организирањето и спроведувањето на оваа анкета ќе раководи Сојузниот завод за статистика, кој ќе ги пропише и потребните обрасци и упатства.

4. Трошоците за спроведување на оваа анкета ќе се подмируваат од средствата предвидени во претсметката на Сојузниот завод за статистика за 1958 година.

5. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 08-9654/1  
5 ноември 1958 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за статистика,  
Анте Новак, с. р.

## УКАЗИ

Претседателот на Републиката врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

## УКАЗ

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ЈАПОНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ЈАПОНИЈА**

## I

Се отповикува

Лазар Латиновиќ од должноста на извонреден и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Јапонија.

## II

Се назначува

Др Франц Кос, досегашен извонреден и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Швајцарија, за извонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Јапонија.

## III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 29

7 ноември 1958 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседателот на Републиката врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

## УКАЗ

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ШВАЈЦАРИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ШВАЈЦАРИЈА**

## I

Се отповикува

Др Франц Кос од должноста на извонреден и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Швајцарија.

## II

Се назначува

Др Словен Смодлака, досегашен шеф на Протоколот на Претседателот на Републиката со звањето амбасадор, за извонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Швајцарија.

## III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 30

8 ноември 1958 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

## РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 27 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57), во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПОТСЕКРЕТАР ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

За државен потсекретар во Државниот секретаријат за надворешни работи се назначува Вељко Микуновиќ, досегашен амбасадор на ФНРЈ во Москва.

Б. бр. 69

13 ноември 1958 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 29 од Уредбата за фондските кадри во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/57), во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА КАДРИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО**

I. Се менува досегашниот состав на Управниот одбор на Сојузниот фонд за кадри во стопанството, така што во Управниот одбор да се именуваат, и тоа:

1. Крсте Црвенковски, член на Сојузниот извршен совет;
2. Раковиќ Првослав, директор на претпријатието „Црвена застава“ во Крагуевац — кој се именува по предлог од Сојузната индустриска комора;
3. Андрејевиќ Горѓе, секретар на Здружението на југословенските железари — кој се именува по предлог од Сојузната индустриска комора;
4. Томиќ Станко, директор на Рудникот за јаглен во Крека — кој се именува по предлог од Сојузната индустриска комора;
5. Брили инж. Марјан, секретар на Сојузната градежна комора — кој се именува по предлог од Сојузната градежна комора;
6. Атанацковиќ Спасоје, секретар на Сојузната сообраќајна комора — кој се именува по предлог од Сојузната сообраќајна комора;
7. Крголица Војин, директор на претпријатието „Хемпро“ во Белград — кој се именува по предлог од Сојузната надворешнотрговска комора;
8. Фајфар Тоне, член на Извршниот совет на НР Словенија и претседател на Сојузот на занаетчиските комори на ФНРЈ — кој се именува по предлог од Сојузот на занаетчиските комори на ФНРЈ;
9. Поповиќ инж. Војин, секретар на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија — кој се именува по предлог од Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија;
10. Поповиќ Славко, член на Управниот одбор на Сојузот на трговските комори на ФНРЈ — кој се именува по предлог од Сојузот на трговските комори на ФНРЈ;
11. Радовановиќ Димитрије, член на Претседателството на Управниот одбор на Сојузот на угостителските комори на ФНРЈ — кој се именува по предлог од Сојузот на угостителските комори на ФНРЈ;
12. Бајалица Димитрије, член на Претседателството на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ — кој

се именува по предлог од Главниот задружен сојуз на ФНРЈ;

13. Павловиќ Ѓорѓе, член на Претседателството на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија — кој се именува по предлог од Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија;

14. Медан Саво, претседател на Синдикатот на работниците и службениците на градежната индустрија и на градежништвото на Југославија и член на Претседателството на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија — кој се именува по предлог од Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија;

15. Јемуовиќ Родољуб, помошник секретар за просвета и култура во Сојузниот извршен совет;

16. Томашевиќ Стана, помошник секретар за трудот во Сојузниот извршен совет;

17. Јелиќ Боривоје, заменик директор на Сојузниот завод за стопанско планирање;

18. Хан инж. Стјепан, директор на Сојузниот завод за продуктивност на трудот;

19. Вујовиќ инж. Владимир, претседател на Советот за стручно образование на кадрите на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот;

20. Крахтис инж. Ѓорѓе, секретар на Наставниот совет во Советот за просвета на НР Србија;

21. Стјепановиќ др Вранко, началник на Одделението за фондовите во сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите;

22. Крнета Бранко, советник во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура;

23. Јаегер инж. Алфред, директор на Сојузниот центар за образование на раководните кадри во стопанството.

II. Во Управниот одбор на Сојузниот фонд за кадрите во стопанството влегуваат и претседателите на републичките фондови за кадрите во стопанството.

Б. бр. 70

13 ноември 1958 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Александар Раиковиќ, с. р.

## СОДРЖИНА:

	Страна
790. Решение за издавање Зборник на сојузни прописи — — — — —	1041
791. Наредба за определување на рудниците на јаглен што можат да ги формираат слободно продажните цени на јагленот	1041
792. Упатство за спроведување на Законот за измени и дополненија на Законот за јавните службеници и на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници — — — — —	1042
793. Решение за утврдување на подрачјето на Окружното јавно обвинителство во Мурска Собота — — — — —	1042
794. Решение за извршување анкета за запослените жени — — — — —	1042

## Покана за претплата на

### I. СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ ЗА 1959 ГОДИНА

Врз основа на решението на СИС, Р. п. бр. 364 од 10 ноември 1958 година, претплатата на Службен лист на ФНРЈ за 1959 година изнесува **2.000 динари** за еден примерок, а за странство **3.000 динари**

Претплатата се прима само за цела година а се уплатува на жиро сметката 101-11 кај филијалата на Народната банка на ФНРЈ во Белград. 1—30

На чековната или вирманската уплатница треба да се напише:

а) точна адреса на претплатникот, место, улица и број, пошта и број на поштенскиот фах (ако го има);

б) претплатен број од адресата на која се прима весникот.

Ако претплатата се уплатува за повеќе примероци, и тоа треба да се означи; ако претплатата се уплатува за повеќе установи, тогаш да се наведат и адресите на кои треба да се праќа весникот; ако претплатата се праќа исто време за весникот, списанија или посебни изданија, треба точно да се означи на име што се праќаат парите.

### КОГА ПРЕТПЛАТАТА СЕ ПОЛАГА ПРВПАТ. ДА СЕ НАЗНАЧИ: „НОВ ПРЕТПЛАТНИК“.

Кон Службен лист на ФНРЈ бр. 45/58 приложена е чековна уплатница. За претплатниците што примаат повеќе примероци чековната уплатница беше ставена во примерокот на кој е залепена адресата.

АКО ПРЕТПЛАТАТА НЕ СЕ ОБНОВИ ДО 25 ДЕКЕМВРИ, ИСПРАКАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ НЕ СЕ ЗАПРЕ ОД 1 ЈАНУАРИ 1958 ГОДИНА.

### II. ДОДАТОЦИТЕ НА СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ

1) „МЕЃУНАРОДНИ УГОВОРИ И ДРУГИ СПОРАЗУБИ“ изнесува 1.300 динари, а за странство 2.200 динари;

2) „ОДЛИКОВАЊА И ПОМИЛОВАЊА“ изнесува 400 динари, а за странство 800 динари.

Претплатата се уплатува како и за Службен лист на ФНРЈ, на жиро сметката 101-11.

1—30

Издава Издавачка установа „Службен лист на ФНРЈ“, Белград, Улица Краљевиќа Марка бр. 9. Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевиќа Марка бр. 9. Печат на Белградскиот графички завод, Белград